

Постапка за одобрување на барање за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013

Објавување на Јавен Повик

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува јавен повик за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 во најмалку два дневни весника и на интернет страната на Агенцијата. Времетраењето за прибирање на барања изнесува 45 дена сметано од денот на објавување на Јавниот Повик. Агенцијата за потребите на јавниот повик ги издава следните документи:

- Барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 за секоја мерка одделно,
- Упатство за корисници на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013,
- Упатство за изготвување на деловен план.

Горенаведените документи се објавуваат и во електронска верзија на интернет страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk од каде што може да бидат превземени.

На интернет страната на Агенцијата исто така се објавува и ексел модел за изработка на деловен план.

Поднесување на Барање за користење на средства

По објавување на јавниот повик, од страна на АФПЗРР, за поднесување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013, барателот на средствата треба да поднесе „Барање за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 – 2013“ по соодветната мерка. Барањето треба да биде коректно и читливо пополнето на македонски јазик и кирилично писмо. Заедно со барањето треба да бидат доставени и сите пропратни општи и посебни документи, во оригинал или копија заверена на нотар, соодветно на типот на инвестиција. Барањата, комплетирани со целокупната документација, затворени во плик на кој на горниот лев агол треба да пишува „НЕ ОТВАРАЈ за јавен повик ИПАРД“ и наведена мерката за која се поднесува барањето, да бидат доставени:

- по препорачана пошта на адреса:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој
бул. „3-та Македонска бригада“ бб
зграда на Македонија Табак блок Ц
1000 Скопје,

Република Македонија или

- лично на рака во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР), на истата адреса.

Обработка на Барања

Првата фаза при обработка на едно барање е проверка на комплетност на барањето при што се проверува веродостојност на податоците дадени во барањето и пропратната документација.

Во случај ако не се доставени сите барани документи Агенцијата го задолжува барателот да го дополни барањето во рок од **15 работни дена** од денот на приемот на Известувањето за дополнување на барање.

По направената контрола на комплетност на барањето следува проверката на прифатливост на барањето согласно со критериумите пропишани во ИПАРД Програмата. Во фазата на проверка на прифатливост покрај административната проверка на соодветност се

врши и контрола на лице место со цел да се утврди дали податоците наведени во доставените документи се во согласност со фактичката состојба на терен. За сите барања за кои ќе се утврди дека се комплетни и соодветни следува рангирање со бодување.

Сите баратели ќе бидат писмено известени за прифаќање или одбивање на доставеното барање во рок не подолг од **3 месеци** од завршување на јавниот повик. Доколку барањето биде оценето позитивно и прифатено, АФПЗРР до барателот испраќа „Решение за распределба на финансиски средства“. Во спротивно до барателот се доставува „Решение за одбивање на барање“.

Склучување на договор

Со решението за распределба на финансиски средства, АФПЗРР го известува барателот дека во рок од **30 дена** треба да дојде во просториите на АФПЗРР да потпише „Договор за финансиска поддршка“ со АФПЗРР. Со Договорот се уредуваат правата и обврските на договорните страни во врска со исплатата и користењето на финансиската поддршка од ИПАРД Програмата 2007-2013. По потпишување на договорот барателот треба да отпочне со реализација на инвестицијата. Инвестицијата треба да биде реализирана со сопствени средства. По завршување на инвестицијата барателот треба да достави барање за исплата. Заедно со барањето за исплата треба да се достави и останатата документација поврзана со направените трошоци како и останатите документи наведени во самото барање за исплата. После извршената административна контрола и контрола на лице место, доколку се констатира дека инвестицијата е реализирана во целост и во согласност со договорот, се продолжува со постапката за одобрување на исплата.

Откако ќе биде одобрена исплатата, Агенцијата издава Решение за одобрување на исплата. Доколку барањето за исплата биде одбиено, Агенцијата издава Решение за одбивање.

Со решението барателот ќе биде известен за сумата која му е одобрена т.е одбиена.

Сите одобрени и исплатени инвестиции ќе бидат предмет на контрола во период од 5 години после извршената исплата со цел да констатира оддржливоста и непроменетоста на инвестицијата согласно договорот.

Генерални напомени:

- Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на реализирани инвестиции во висина до 50% од вредноста на одобрената инвестиција, односно 55% за мерка 101 во случај ако инвестицијата е поднесена од страна на млад земјоделец.
- Доделената финансиска поддршка е неповратна.
- Инвестициите мора да ги исполнуваат минималните национални стандарди за заштита на животната средина, јавното здравство, здравјето на животните и растенијата, благосостојба на животните и заштита при работа до моментот кога се донесува одлуката за доделување финансиска поддршка освен за нови инвестиции кога исполнетоста на минималните национални стандарди се бара пред поднесување на барање за исплата.
- Во случај кога минималните национални стандарди, кои се засновани на стандардите на Европската Унија, се новововедени во периодот кога барањето е примено, помошта може да се додели без разлика на неисполнувањето на стандардите под услов производниот капацитет да ги исполни новите стандарди до крајот на реализација на инвестицијата.
- Финансиската помош ќе биде доделена само доколку инвестицијата е наменета да ги исполни стандардите на Европската Унија на крајот на реализација на инвестицијата.